

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ**  
**НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

2006

. 07-1203/1

16 2006

16

Бранко Црвенковски, . .

- Љупчо Јордановски, . .

**ЗА К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО**  
**ОБРАЗОВАНИЕ**

1  
 (" 113/2005),  
 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005  
 22 1 " " " "

2  
 29- , :  
 " 29-

3  
 31- 4 5, :  
 " ."

31- : 4  
" ,  
, , 1 -  
- .  
1 , ,  
, , , , 4 ,  
, , , , , ,  
90 , 15 , ,  
" " 1  
" .  
5 3,4,5,6 7 :  
31- 2  
" , ,  
2 .  
" .

31- " " 6 : "

31- " : " 7 " : "

68 " : 8

" , . , ' 2 . ' , : ; ;

- - - - , , . , , , , .

" 70 1 2, 9 : 1

" 1 2 3 : " 1" :  
" 1 3 4 : " 1" :

85 85- , 10 :

" 85-

1  
."

88 10 " " 11 :"  
."

89- 89- , 12 :

" 89-

1 ,

2

3

15

4 ,

."

93- 93- , 13 :

" 93-

93 , 2, 3, 4, 5 6 ,

30 ,

30

4

14

109

1

5

6 7,

:

( 31- );

( 31- );".

6, 7, 8, 9, 10 11

8, 9, 10, 11, 12 13.

3

1,

:

( 31-

");".

1, 2 3

2, 3 4.

15

"

",

8

1

2007